



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 6 јуни 1981
Скопје

Број 20

Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

228.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 мај 1981 година.

Бр. 08-1302
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80 и 6/81), во член 4 став 1 бројката „1 000“ се заменува со бројката „1 100“.

Во истиот став по алинејата 6 се додава нова алинеја која гласи.

„— намирување на обврските според Програмата за изградба, реконструкција и одржување на патиштата за периодот 1976—1980 година 100 милиони динари“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

229.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА НА НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА“

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учество на Републиката во обезбедувањето средства за реализација на Развојната програма на НИП „Нова Македонија“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година.

Бр. 08-1267
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА НА НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Во Законот за учество на Републиката во обезбедувањето на средствата за реализација на Развојната програма на НИП „Нова Македонија“ („Службен весник на СРМ“, број 25/76), во член 1 износот „80 милиони“ се заменува со износот „160 милиони“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

230.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА**

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1981 година, што го донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата одржана на 25 март 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1293

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

231.

Врз основа на член 20 став 2 и член 71 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА**

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1980 година, што ја донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата одржана на 26 февруари 1981 година.

2. Вишокот на приходите утврден со Завршната сметка на Народната банка на Македонија до 1980 година во износ од 141.193.113,30 да се употребат:

- а) 47.064.371,10 — за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта,
- б) 47.064.371,10 — за Републичкиот совет за истражувачки работи во рударството и
- в) 47.064.371,10 — за Републичкиот совет за пошумување на голините.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1294

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

232.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1980 ГОДИНА**

1. Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1980 година што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта на седницата одржана на 30 март 1981 година и тоа:

Вкупни средства на Фондот	1 365.667.432 дин.
Од тоа:	
а) кредити дадени од Фондот	1 270 723 164 дин.
б) неповратни средства, непосредни расходи и отписи на кредити	64.553.164 дин.
в) средства на жиро-сметка	30 391.104 дин.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1296

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

233.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1981 ГОДИНА**

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1981 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 30 март 1981 година

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1295
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов**, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

234.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиологија во Скопје поради истек на мандатот

д-р **Босилка Шахпазова** и
Ферид Тахир.

II. За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиологија во Скопје се именуваат:

Мицко Русковски, заменик на јавниот обвинител на Македонија и

д-р **Јосиф Јосифовски**, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1245
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов**, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

235.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола поради истек на мандатот

Никола Батевски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола се именува

Петко Георгиевски, специјалист оториноларинголог вработен во Клиниката за уво, нос и грло во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1238
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов**, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

236.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕНА НА 17 АПРИЛ 1981 ГОДИНА СО КОЈА ЗА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ Е ИЗБРАН

д-р **Огњанка Поповска-Станковиќ**, досегашен директор на Музејот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1249
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов**, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

237.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитание и образование на деца и младинци во Скопје поради истек на мандатот:

Арифиде Фета,
Василие Поцев, и
Ѓуро Ефтимов.

II. За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитание и образование на деца и младинци во Скопје се именуваат:

Никола Тасевски, социјален работник во Собранието на општина „Гази Баба“ — Скопје,

Божидар Станковиќ, заменик окружен јавен обвинител — Скопје и

Абедин Зенку, советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1235
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

238.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје поради истек на мандатот

Михаило Поповски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје се именува

Александар Арсовски, извршен секретар во Комитетот на Општинската конференција на СКМ „Гази Баба“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1244
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

239.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје поради истек на мандатот:

д-р Томе Дериевски и
Никола Гашовски.

II. За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје се именуваат

Илчо Стефановски, секретар на Општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија — Општина Центар — Скопје и

Хамза Река, професор на Вишата педагошка школа во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1246
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

240.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН, ДИРЕКТОР ВО ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлози за избор на декан, директор во следните високообразовни организации се именуваат:

— Декан на Економскиот факултет во Прилеп Благоја Петрески, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Слободан Костоски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ;

— Декан на Биолошкиот факултет во Скопје Владо Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Страшил Василев, извршен секретар во Комитетот на Општинската конференција на СКМ Гази Баба — Скопје;

— Декан на ООЗТ Факултет за физика во Скопје

Петро Илиевски, претседател на Општинската конференција на ССРМ Гази Баба — Скопје и

Слободан Муцумски, директор на Општокадровскиот сектор во Металошкиот завод „Тито“ — Скопје;

— Декан на ООЗТ Филолошки факултет во Скопје

Миле Јаковски, секретар за општествени дејности на Собранието на општина Кисела Вода — Скопје и

Лазо Крстевски, член на Претседателството на Републиката конференција на ССРМ;

— Декан на Факултетот за драмски уметности во Скопје

Бонка Демирева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Живко Новевски, извршен секретар во Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Центар — Скопје,

Декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје

Драган Бојациев, уредник во Радио-телевизија — Скопје и

Тито Петковски, извршен секретар во Комитетот на Општинската конференција на СКМ Карпош — Скопје;

— Декан на Факултетот за ликовни уметности во Скопје

Борис Наумовски, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје и

Соња Абациева, директор на Музејот на современата уметност во Скопје;

— Декан на Правниот факултет во Скопје

Чедомир Лакоски, секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ Центар — Скопје и

Чедо Лазаревски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на град Скопје и

— Директор на Вишата земјоделска школа во Струмица

Добри Поцев, член на Извршниот совет и секретар за стопанство на Собранието на општина Радовиш и

Томе Пачоов, секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Струмица.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-1248
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

241.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје поради истек на мандатот:

Петре Спасеновски и
Беџети Хабил.

II. За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје се именуваат.

д-р Олга Андрејќин, лекар во Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија и

Силјан Велјановски, социјален работник во Собранието на општина Чаир — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1240
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

242.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје поради истек на мандатот:

Слободан Чадиќовски,

Петко Гашевски и

Васил Андонов.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје се именуваат:

Миодраг Спасовски, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Куманово,

Живка Никовска, директор на Службата во Стопанската банка — здружена банка — Скопје и

Мустафа Илкер, вработен во „Алкалоид“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-1228

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

243.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган во Специјалниот завод Демир Капија се именуваат:

Љубица Чонева, советник во Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје и

Ацо Тренев, дипл. правник, секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Неготино

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1247

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

244.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје поради истек на мандатот

Раде Атанасовски и
Исмет Куртаѓиќ

II. За претставници на општествената заедница во Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје се именуваат:

Џелал Абдулау, општествено-политички работник во Општинската конференција на ССРМ „Кисела Вода“ — Скопје и

Бранкица Арсениевска-Темелковска, член на Претседателството на Републичката конференција на ССММ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-1236

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

245.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје поради истек на мандатот Чедомир Груевски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се именува

Василка Бисеровска, советник во Републичката заедница на културата — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1229

27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

246.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА**

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица поради истек на мандатот инж. Владо Котев.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица се именува

Момчило Стојанов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1230

27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

247.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП**

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип поради истек на мандатот

Симеон Филиповски и
Димитар Василев.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип се именуваат:

Асен Велковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Станко Трајановски, директор на Републичкиот универзитет — Пробиштип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1232

27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

248.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ**

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје поради истек на мандатот:

Живко Наумовски

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје се именува

Горѓи Доневиќ, извршен секретар во Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Чаир.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1233
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

249.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Вишата земјоделска школа во Битола поради истек на мандатот:

Душко Стоев и
инж. Димитар Димевски

II За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Вишата земјоделска школа во Битола се именуваат:

инж. Кирил Кузмановски, директор на Тутунското училиште „Орде Чопела“ — Прилеп и

Санде Ангеловски, претседател на Собранието на општина Демир Хисар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1234
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

250.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБРАНИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИТОЛА

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола поради истек на мандатот:

— Во Собранието
Кирил Алексовски,
Драги Тозија,
Фруска Зафирова,
Тихомир Најдовски,
Галип Дема,
Цело Сулејмани,
м-р Илија Алтипармаковски,
инж. Тодор Невеселов и
Кице Најдовски;

— Во Советот
Кирил Алексовски,
Драги Тозија и
Цело Сулејмани.

II. За претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола се именуваат:

— Во Собранието

Мито Пејовски, член на Делегацијата на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ,

Ѓоре Михајловски, секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Битола,
Јован Велев, генерален директор на ЗИК „Педагогонија“ — Битола,

Глигор Келешоски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Крсте Секуловски, претседател на Собранието на општина Ресен,

Андреја Трајчески, член на Извршниот совет на Собранието на општина Охрид,

Трајче Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Лазо Динески, претседател на Собранието на општина Крушево, и

Осман Кадриу, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Кичево;

— Во Советот

Трајче Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Мито Пејовски, член на делегацијата во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и

Крсте Секуловски, претседател на Собранието на општина Ресен

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1223
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

251.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Правниот факултет поради истек на мандатот

Михајло Николовски и

Есад Имери.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Скопје се именуваат:

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Агим Мифтари, судија на Општинскиот суд I во Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1227

27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

252.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ГЕОГРАФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Географскиот факултет во Скопје поради истек на мандатот:

Љубица Кеџман и

Крсте Атанасовски

II. За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Географскиот факултет во Скопје се именуваат:

Јордан Милошевски, професор по географија на Економското училиште „Моша Пијаде“ во Скопје и

Лилјана Илиевска, стручно-политички работник во Комитетот на Општинската конференција на СКМ „Гази Баба“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1226

27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

253.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност во Скопје поради истек на мандатот Драган Бојациев.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност во Скопје се именува

Тоде Радевски, самостоен педагошки советник во Заводот за предучилишно и основно образование на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1225

27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

254.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола поради истек на мандатот:

Милицав Ристевски и
Горѓи Лумбуровски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола се именуваат:

Софија Атанасова, професор во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола и

Цветко Котевски, секретар на Самоуправната интересна заедница за култура — Демир Хисар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1231
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

255.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БИОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Биолошкиот факултет во Скопје поради истек на мандатот

Македонка Давидова.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Биолошкиот факултет во Скопје се именува

Милица Кранго, професор во Гимназијата „Горѓи Димитров“ во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1224
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

256.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД „ДЕМИР КАПИЈА“

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод „Демир Капија“ поради истек на мандатот.

д-р Димитар Ефимски и
Гафур Дервиши.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод „Демир Капија“ се именуваат

Злате Гаревски, наставник во Централното основно училиште во Демир Капија и

Васил Величков, извршен секретар во Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Неготино.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1237
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

257.

Врз основа на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ број 10/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за странски јазици во Скопје поради истек на мандатот

Ахмет Аждари,
Ратка Крстевска и
Ванчо Шеќерински

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Центарот за странски јазици во Скопје се именува

Зоран Стојановски, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за општествени дејности на Собранието на општина Карпош — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1239
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

258.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Економскиот институт „Скопје“ во Скопје поради истек на мандатот:

Бошко Макревски,
Љубе Целевски и
Иван Јорданов.

II За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Економскиот институт „Скопје“ во Скопје се именуваат

Вељо Бундалевски, вице гувернер на Народната банка на Македонија,

Благоја Сиљановски, извршен секретар на Претседателството на Централниот комитет на СКМ и

Вите Исјановски, виш советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1243
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

259.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА ВО БИТОЛА

I Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола поради истек на мандатот:

Радмила Милуновиќ и
Павлина Василева

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола се именуваат:

д-р Вера Ниче, педијатар во Медицинскиот центар во Битола и

Јово Ношпаловски, секретар на Самоуправната интересна заедница за непосредна детска заштита во Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1242
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

260.

Врз основа на член 8 од Законот за Наградата „Едвард Кардељ“ („Службен лист на СФРЈ“ број 25/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“

За членови на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ се избираат:

д-р Трајче Грујоски, потпретседател на Собранието на СРМ,
д-р Сињиша Спасов, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија и
м-р Јаков Лазароски, извршен секретар на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1284
27 мај 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

261.

Врз основа на член 25 став 3 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ

— Се разрешува од должноста претседател на Одборот за општествено-економски односи и развој д-р Даме Несторовски, поради престанување на функцијата делегат во Соборот.

— За претседател на Одборот за општествено-економски односи и развој се избира Виолета Велкова.

— Се разрешува од должноста член на Одборот за здравство и социјална политика Фердинант Пеев, поради престанување на функцијата делегат во Соборот.

— За член на Одборот за земјоделство и шумарство се избира Ставре Наумов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1250

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудоз, с. р.

262.

Врз основа на член 318 став 1 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 мај 1981 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1980 година изнесуваат:

1. Пренесени средства од 1979 година	4.495.297.677
2. Остварени приходи во 1980 година	171.316.709
Вкупно:	4.666.614.386
3. Непосредни расходи	751.148.321
4. Расположиви средства на 31 XII. 1980 година	3.915.466.065

Член 2

Завршната сметка ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1303

27 мај 1981 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудоз, с. р.

263.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80 и 6/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ ОБВРСКИ НА ОСНОВНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО НОВ КРЕДИТ

1. На Основната земјоделска банка — Скопје, достасаните а неплатени обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во износ од 21,0 мил. динари, се трансформираат во нов кредит со рок на враќање од 4 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот ануитет стасува за плаќање на 1 јуни 1982 година.

2. Средствата од точка 1, Основната земјоделска банка — Скопје ќе ги одобри како кредит на Општинскиот фонд за заеднички резерви на општината Прилеп за санација на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп со рок на враќање од 4 години и со каматна стапка од 3,5% годишно.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1027/1

21 мај 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

264.

Врз основа на член 50 алинеја 5 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ број 15/73 и 44/76), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ

1. Во Наредбата за ограничување употребата на риболовни средства за стопански и спортски риболов („Службен весник на СРМ“ број 29/74, 22/75 и 26/79), во делот I точка 2, подточката г) се менува и гласи:

„Блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во периодот од: 16. X. до 4. V.; од 15. V. до 4. VI.; од 16. VI. до 4. VII.; од 16. VII. до 4. VIII.; од 15. VIII. до 4. IX.; од 16. IX. до 4. X.“

Во дозволеното време за риболов со блинкер на Охридско Езеро се исклучуваат неделите“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1017/1

22 мај 1981 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

210.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 25 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ги утврдува следните придонеси што ги плаќаат.

1. основните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од областа на земјоделството по стапка од 1,3% од доходот остварен од земјоделска дејност, намален за

пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 1,8% на личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход),

3. со Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ — Заедница за осигурувањеници — Скопје, ќе се склучат посебни договори во кои ќе биде утврден придонесот за 1981 година што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен хектар обработлива површина (посеви и плодови).

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80) и одредбите од Законот за даноците на граѓаните

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност, 91/2 од 25 XII. 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 41/79.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 74/6

17 април 1981 година

Скопје

Претседател,
(погласис нечиток)

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ

211.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба — Скопје, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба — Скопје, на XVI-та седница одржана на 1 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба — Скопје во 1981 година изнесуваат:

— од работен однос	4,60
— од земјоделска дејност	1,50
— од самостојно вршење на стопанска дејност	6,00
— од самостојно вршење на нестопанска дејност	6,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и „Информативен билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје и на општинските самоуправни интересни заедници за воспитание и образование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје“.

Бр. 08-12

22 април 1981 година

Скопје

Претседател,
Танас Јолакоски, с. р.

212.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош — Скопје, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош — Скопје, на XIII-та седница одржана на 25 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ — СКОПЈЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош — Скопје во 1981 година изнесуваат:

— од работен однос	4,60
— од земјоделска дејност	1,50
— од самостојно вршење на стопанска дејност	6,00
— од самостојно вршење на нестопанска дејност	6,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и „Информативен билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје и на општинските самоуправни интересни заедници за воспитание и образование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје“.

Бр. 08-8

13 март 1981 година

Скопје

Потпретседател,
Борка Андреевска, с. р.

213.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода — Скопје, на XIII-та седница одржана на 25 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје во 1981 година, изнесуваат:

— од работен однос	4,60
— од земјоделска дејност	1,50
— од самостојно вршење на стопанска дејност	6,00
— од самостојно вршење на нестопанска дејност	6,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 I 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и „Информативен билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје и на општинските самоуправни интересни заедници за воспитание и образование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје“.

Бр. 08-11

16 март 1981 година

Скопје

Претседател,

Николина Поповска, с. р.

214.

Врз основа на член 11, а согласно член 54 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар — Скопје, на XIII-та седница одржана на 25 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР — СКОПЈЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар — Скопје во 1981 година изнесуваат:

— од работен однос	4,60
— од земјоделска дејност	1,50
— од самостојно вршење на стопанска дејност	6,00
— од самостојно вршење на нестопанска дејност	6,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 I 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“, „Информативен билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје и на општинските самоуправни интересни заедници за воспитание и образование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје“.

Бр 08-14

13 март 1981 година

Скопје

Претседател,

Радица Наумовска, с. р.

215.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир — Скопје, на XIV-та седница одржана на 24 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР — СКОПЈЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир — Скопје во 1981 година изнесуваат:

— од работен однос	4,60
— од земјоделска дејност	1,50
— од самостојно вршење на стопанска дејност	6,00
— од самостојно вршење на нестопанска дејност	6,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и „Информативен билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје и на општинските самоуправни интересни заедници за воспитание и образование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје“.

Бр 08-10

12 март 1981 година

Скопје

Претседател,

Домница Минчева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

216.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

I

Одлуката за стапката на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1980 година, бр. 01-1/46 од 24. 12. 1979 година („Службен весник на СРМ“, бр. 12/80), се продолжува и во 1981 година за обврзниците на придонес на подрачјето на општината Битола

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 02-1/65

30 декември 1980 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

217.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со претходно прибавено мислење од Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1981 година се утврдува на 7,10% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3,00% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,10%

По исказите од претходниот став организациите на здружен труд: ЗИК „Преспанско јаболко“ — Работна единица Килимара и новоизградените погони во ридско-планинските подрачја во општината Ресен ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по намалена стапка од 50%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се одредува во висина од 0,16%. Основица за пресметување на придонесот од овој став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

По исклучок од претходниот став организациите:

„Алгрета“ — Фабрика за производство на грејни тела и автоделови — Ресен и ДИК — столничара — Ресен, како и други дисперзирани погони во општината Ресен од други развиени подрачја, целосно се ослободуваат од плаќање на придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Организациите на здружен труд „Преспатурист“ — Туристичко претпријатие — Ресен и Туристичкото претпријатие „Отешево“, тарифата за придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести ќе ја плаќаат по намалена стапка за 50%.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 0,16% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот кои не формираат доход за вработените по договор за вршење на привремени работи.

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за детални работници) се определува во висина од 20% од чистиот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапката односно тарифата на придонесот определени со оваа одлука

Член 2

Придонесот за здравствено осигурување за привремено безработните лица СИЗ за вработување го плаќаат со примена на нето стапката на просечниот износ наплатен на име паричен надоместок за привремено безработните лица за времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување, кое пресметано одговара на бруто стапката од 7,10%.

Член 3

Доколку со Законот или акти на оваа заедница основицата за пресметување и плаќање на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат според тарифата пресметана на чистиот личен доход односно на чистите примања.

Пресметувањето на стапката според претходниот став се врши во случаите кога личните доходи се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход.

Член 4

Вкупно реализираните придонеси по оваа одлука се распоредуваат по следната структура и тоа:

— за Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — 18%;

— за Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — 82%.

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствено осигурување на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со искажување на основицата, стапката и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот — уплатницата согласно претходниот став, Службата за општествено книговодство, односно поштата, должна е да го прими налогот — уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 02-1/66

30 декември 1980 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

218.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78) и член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основните заедници во Битола, Ресен и Демир Хисар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, по претходно добиеното мислење од Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

I

Одлуката за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за здравствена заштита во странство за 1980 година, бр. 02-1/46 од 26. XII. 1980 година продолжува да важи и за 1981 година за обврзниците на придонес од подрачјето на општината Демир Хисар.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 02-1/67

30 декември 1980 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

219.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен и член 184 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати даватели на услуги, по претходно добиено мислење од Основната заедница, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Битола за 1981 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствено земјиште (катастарски приход) се плаќа:

а) по стапка од 9% на катастарски приход;

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствено земјиште, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 375,00 динари за домаќинство.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа

1. за задолжителни видови — 75%;

2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравственото осигурување на земјоделците — 25%.

Член 3

Од наплатените придонеси по утврдените стапки и износи со оваа одлука припаѓаат:

1. 13% на Општинската заедница;
2. 87% на Основната заедница во Битола.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-1/68

30 декември 1980 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — земјоделци

Претседател,

Томе Аршиновски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

220.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен и член 184 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати даватели на услуги, по претходно добиено мислење од основната заедница, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Ресен за 1981 година се определуваат и тоа:

1. за осигурениците — земјоделци кои имаат сопствено земјиште (катастарски приход) се плаќа: — по стапка од 6% на катастарски приход;
2. за осигурениците — земјоделци кои немаат сопствено земјиште, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа: — по 324,00 динари за домаќинство.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

1. за задолжителни видови — 75%;
2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравственото осигурување на земјоделците — 25%

Член 3

Од наплатените придонеси по утврдените стапки и износи со оваа одлука припаѓаат:

1. 13% на Општинската заедница;
2. 87% на Основната заедница во Ресен.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-1/69

30 декември 1980 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — земјоделци

Претседател,

Томе Аршиновски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

221.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен и член 184 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услуги, по претходно добиено мислење од Основната заедница, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Демир Хисар за 1981 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствено земјиште (катастарски приход) се плаќа: а) по стапка од 8% на катастарскиот приход;
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствено земјиште, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа: а) по 375,00 динари за домаќинство

Член 2

Придонесите што ќе се плаќаат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

1. за задолжителни видови 75%;
2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравственото осигурување на земјоделците 25%.

Член 3

Од наплатените придонеси по утврдените стапки и износи со оваа одлука припаѓаат:

1. 13% на Општинската заедница;
2. 87% на Основната заедница Демир Хисар.

Член 1

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година

Бр 02-1/70
30 декември 1980 година
Битола

Собор на делегати корисници на услуги — земјоделци
Претседател,
Томе Аршиновски, с.р.

Собор на делегати — даватели на услуги
Претседател,
д-р **Димитар Вангелов, с.р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с.р.

222.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на корисници на услугите — работници и Соборот на даватели на услугите од здравството, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1981 година се плаќаат за:

- лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 160,00 динари;
- учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодател, во износ од 84,00 динари;
- лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школување, ако за тоа време примаат стипендија се плаќа придонес, во износ од 334,00 динари;
- лицата кои организацијата пред да ги вработи, ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 334,00 динари;
- лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 70,00 динари;
- лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 70,00 динари;
- лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 70,00 динари;

8 за лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 70,00 динари;

9 уживателите на постојана државна помош дадена од страца на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 140,00 динари,

10 за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан износ од 125,00 динари;

11 уживателите на инвалиднина по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 84,00 динари;

12. иселениците — повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 165,00 динари.

13 брачните другари односно родители осигурени според член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението, по 200,00 динари;

14. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 200,00 динари по член;

15 членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 200,00 динари по член.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 27,00 динари за:

- учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;
- лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции,
- лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;
- лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;
- лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;
- лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;
- припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита

Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распределуваат во следната структура:

— за задолжителни видови	50,00;
— за останатите права над задолжителните видови	45,00;
— за несреќа на работа и професионално заболување	5,00.
Придонесите од точка 9—15 се распределуваат за:	
— за задолжителни видови	53,00;

— за останатите права над задолжителните видови	47,00.
Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 по заедници ќе се распределуваат за:	
— општинска заедница	18,00;
— основна заедница	82,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покосо од 1 месец за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 1/38 од 24 XII 1979 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1/63
30 декември 1980 година
Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници
Претседател,
Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги
Претседател,
д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

223.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26 став 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, по прибавено мислење од основните заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услуги-работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основици на придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

- за неквалификуваните работници и домашните помошници, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебни прописи;
- за неквалификувани работници 3 100,00 дин;
- за квалификувани работници 3 700,00 дин;
- за висококвалификувани работ 4 600,00 дин.

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои, покрај училишната, изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватен работодавец, основица за остварување на права од здравствено осигурување претставува наградата што ја прима Оваа основица не може да биде помала од:

- за ученици од прва година — 600,00 динари;
- за ученици од втора година — 800,00 динари;
- за ученици од трета година — 1.000,00 динари;
- за ученици од четврта година — 1 200,00 динари.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02-бр. 1/40 од декември 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1/64
30 декември 1980 година
Битола

Собор на делегати — корисници на услуги
Претседател,
Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги
Претседател,
д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО

224.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 192 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата одржана на 2 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИШУВААТ И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на учеството на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на

рецепт во аптека или друга здравствена организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово.

Член 2

Осигурените лица учествуваат во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт во износ од 10,00 динари по еден лек, освен за лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник.

Лековите чија вредност изнесува до 10,00 динари осигурените лица ги плаќаат по фактичката вредност.

Член 3

Учество во трошоците од претходната одредба на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани или ги користат по основ на задолжителни видови на здравствена заштита, во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 4

Осигурените лица го плаќаат утврдениот износ на учеството од член 2 на оваа одлука на аптеките или здравствените организации кои го издаваат лекот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1981 година.

Бр. 01-18/1

2 април 1981 година

Берово

Зам. на претседателот,
д-р **Иван Георгиев**, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

225.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 на Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 24 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1980 година, бр. 08-714 од 31 март 1980 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 17/80 година, и во 1981 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-913

24 април 1981 година

Дебар

Претседател,
Папрандику Барди, с. р.

226.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 24 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година, бр. 08-715 од 31 март 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 17/80) и во 1981 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-914

24 април 1981 година

Дебар

Претседател,
Папрандику Барди, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР

227.

Врз основа на член 12 и 34 од Законот за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), како и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР И РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот, работните луѓе од нестопанските дејности од личен доход, од земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, заради обезбедување средства на ОСИЗ на физичката култура — Дебар и РСИЗ на физичката култура — Скопје

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,39% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Дебар, 0,35% и стапката на РСИЗ на физичката култура — Скопје, 0,04%);
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Дебар, 0,35% и стапката на РСИЗ на физичката култура — Скопје, 0,05%);
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,15%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност од 1,00% и

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход од организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 4

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки, а ќе се пресметува и издвојува кај СОК — Дебар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година

Бр 03-49/1
17 април 1981 година
Дебар

Претседател,
Сејфула Јани, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР

228.

Врз основа на член 14 и 20 од Законот на самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), како и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР И РСИЗ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот, работните луѓе од нестопанските дејности од личен доход, од земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, заради обезбедување сродства на ОСИЗ на културата — Дебар и РСИЗ на културата — Скопје.

Член 2

Во 1981 година, се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,86% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на културата — Дебар, 0,50% и стапката на РСИЗ на културата — Скопје, 0,36%),

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности, по стапка од 0,70% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на културата — Дебар, 0,50% и стапката на РСИЗ на културата — Скопје, 0,20%);

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,15%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 2,00%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, 2,00%

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од данокот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80 година).

Член 4

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки, а ќе се пресметува и издвојува кај СОК — Дебар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-55/1
20 април 1981 година
Дебар

Претседател,
д-р Лулзим Мела, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ПРИЛЕП

229.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 31 точка 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од земјоделска дејност, од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност на граѓаните, а со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп.

Член 2

Стапките на придонесите изнесуваат:
— придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,50% (брuto личен доход);
— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,50%;
— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,50%;
— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50%

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 I 1981 година Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Претседател,
Јане Тодороски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

230.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 27. IV 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИФАКАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ПРЕКУ ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Се прифаќа Самоуправната спогодба за утврдување на висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку општинските самоуправни интересни заедници во 1981 година.

За потписник на истата, како и на идни измени и дополнувања се овластува претседателот на Собранието на ОЗЗЗО — Охрид Димче Петрески.

Член 2

Се предлага на Собранието на општина Охрид за примена на Самоуправната спогодба од член 1 на оваа одлука да донесе свој заклучок, според кој зголемените средства над утврденото ниво од 17% наменети за зголемените издатоци, од член 4 ги утврдува и распределува Собранието на ОЗЗЗО — Охрид врз основа на податоците за нивното движење добиени од СОК по деветмесечните пресметки и завршните сметки за 1981 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 03-1484

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

231.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 27. IV 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на приходи и на расходите на здравственото осигурување на работниците за 1981 година кој содржи:

1 Вкупни приходи 173 000 000,00 динари,
2. Вкупни расходи 173.000.000,00 динари.

II

Поединечно искажаните приходи и расходи во табелите на финансискиот план се составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-1475

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

232.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 27. IV. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на здравственото осигурување на земјоделците за 1981 година кој содржи:

1. Приходи вкупно 1 650 000 динари;
2. Расходи вкупно 1.650.000 динари

II

Искажаните приходи и расходи поединечно во табелата на финансискиот план се составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-1476

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

233.

Врз основа на член 198 од Статутот и член 49 од Правилникот за содржината на одделните конта во контниот план за самоуправните интересни заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 27 IV. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1981 ГОДИНА

I

Се усвојува периодичната пресметка за периодот јануари—март 1981 година која содржи:

А. Работничко осигурување

Динари

1. Остварени вкупни приходи 29 413 174,45
2. Остварени вкупни расходи 35.689.036,70
3. Остварен вишок на расходи 6.275.862,25

Б. Земјоделско осигурување

1. Остварени вкупни приходи —
2. Остварени вкупни расходи 189.533,70
3. Остварени вишок на расходи — загуба 189.533,70

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-1475

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

234.

Врз основа на член 49 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 201 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата — Соборот на делегати корисници на услуги — работници, на седницата одржана на 27. IV. 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО****Член 1**

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигурените лица им се определуваат и тоа.

1 на подрачјето на општината и други места во СР Македонија оддалечени од 20 до 50 километри	100,00 дин.
2 во сите други места во СР Македонија оддалечени повеќе од 50 километри	250,00 дин
3 во седиштето на СР Македонија — Скопје	300,00 дин
4 во места надвор од територијата на СР Македонија	350,00 дин.
5 во други републички центри во СФРЈ	400,00 дин

На децата на осигуреникот до 10 годишна возраст надоместокот од претходниот став изнесува 50%.

Надоместокот од овој член ќе се исплатува за секој поминат ден заверен од здравствената работна организација

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз на осигурените лица се признава во висина на тарифата во јавниот сообраќај и тоа. автобус во патниот сообраќај и втора класа во железничкиот сообраќај

Кога на иста релација постои железнички и автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа

Во случај патувањето да се изврши со други превозни средства, на осигуреното лице му се признаваат само трошоците во висина како патувањето да се извршило со автобус — односно воз II класа

Член 3

Право на надоместок на трошоците за превоз во целосен износ му припаѓа на осигуреното лице кога поради природата на болеста по оценка на лекарската комисија користи посебно средство (авион, хеликоптер, кола за спиење, воз I класа или друго превозно средство)

Кога на осигуреното лице му е одреден придружник, на истиот му припаѓа надоместок на трошоците за превоз со исто превозно средство кое се одредува за болното лице

Член 4

Надоместокот на патните и другите трошоци се исплатува по завршеното патување, кога се поднесува и налог од надлежниот лекар од кој може да се утврди дека одреденото патување е извршено

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува на случаи настанати по нејзиното донесување

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1163 од 26. II. 1979 година

Бр. 03-1477

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

235.

Врз основа на член 49 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 201 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО — Охрид на седницата на Соборот на делегати корисници на услуги — работници, одржана на 27. IV 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОЗЗЗО — ОХРИД****Член 1**

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице се утврдува во следните износи

1 во случај на смрт на осигурено лице до 1 година возраст	2 000,00 динари
2 во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст	3 000,00 динари
3 во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст	3 500,00 динари
4 во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години	4 000,00 динари

Член 2

Во случај кога осигуреното лице умре во странство, а закопот се врши во Југославија, надоместокот од претходниот член се зголемува за 50%

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицето кое ќе го изврши погребот, со доказ за тоа кој го извршил погребот и со извод од матичната книга на умрениите

Член 4

На членовите на семејството на умрениот осигуреник, ако осигуреникот ги издржувал, им се исплатува посмртна помош во износ од 4 000,00 динари

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува на случаи настанати по нејзиното донесување

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1164 од 26. II. 1979 година

Бр 03-1478

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

236.

Врз основа на член 49 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 201 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Соборот на делегати корисници на услуги — работници, на седницата одржана на 27. IV. 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ****Член 1**

Висината на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во износ од 700,00 динари за секое живородено дете.

Член 2

Надоместокот за спрема на новородено дете го исплатува Стручната служба на Заедницата врз основа на следните документи:

1. оценка од лекарот — гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од 1 месец, ако исплатата се бара пред породувањето;

2. извод од матичната книга на родените, ако исплатата се бара по породувањето;

3. доказ дека помошта за новородено дете не е исплатена од страна на друга заедница, доколку осигуреникот го променил местото на вработувањето.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува на случаи настанати по нејзиното донесување.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1170 од 26. II 1979 година.

Бр. 03-1487

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

237.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана на 27. IV. 1981 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СРМ ЗА ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА****Член 1**

Се прифаќа Самоуправната спогодба за основите на планот за развој на здравството и здравственото осигурување на СРМ за периодот 1981—1985 година.

За пописник на Самоуправната спогодба од став 1 на овој член се овластува секретарот на Заедницата Горѓи Наумоски

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Бр. 03-1485

27 април 1981 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СТРУМИЦА

238.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување, Собранието на Заедницата за вработување — Струмица, на седницата одржана на 10. II. 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ****I**

Важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општина Струмица, бр. 02-180 од 31 III 1980 година, се продолжува и ќе важи и во 1981 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 01-77/4

10 февруари 1981 година

Струмица

Претседател,

Димитар Вргалаков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА

239.

Врз основа на член 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 586 од Законот за здружениот труд, член 1 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката заедница на културата и член 37 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Струмица, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата — Струмица, на седницата одржана на 23 IV. 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1981 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ООЗТ и личниот доход од работен однос, како и од личен доход од вршење на земјоделска дејност и самостојно вршење на професионална дејност, од кои се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската и Републичката заедница на културата во 1981 година.

Член 2

Во 1981 година се утврдува збирна стапка на придонеси:

1. Од доходот на ОЗТ, стапка од 0,67% во која се содржани:

а) придонес за Општинската СИЗ на култура, по стапка од 0,31%;

б) придонес за Републичката СИЗ на култура по стапка од 0,36%;

2. Од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,58% во која се содржани:

а) придонес за Општинската СИЗ на културата, по стапка од 0,38% и

б) придонес за Републичката СИЗ на културата, по стапка од 0,20%.

Распоредувањето на средствата од напред назначените стапки ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки

3 Придонес од личен доход од вршење на земјоделска дејност (само за Општинската СИЗ на културата), по стапка од 1,40%

4 Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност (само за Општинската СИЗ на културата), по стапка од 2,00%

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општественото книговодство во Струмица.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање данок на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личен доход од граѓаните и од доходот на ОЗТ за финансирање на Општинската и Републичката заедница на културата во 1980 година, бр. 03-128/1 од 25. XII. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 03-47/1

29 април 1981 година

Струмица

Претседател,
Владо Стојчев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

240.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 14 став 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, на седницата одржана на 25 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос, земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1981 година.

Член 2

Стапката на придонесите што ќе се плаќаат за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1981 година изнесува:

— придонес од доходот на основните организации на здружен труд — 0,38%/;

— придонес од личен доход од работен однос од нестопанство — 0,15%/;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,60%/;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,50%/;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,50%/.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80) сè додека конечно не се регулира пресметувањето и утврдувањето на придонесите од доходот и не се пропише соодветен образец според специфичностите на секоја сфера.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-22/1 од 10 март 1980 година

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година

Бр. 02-31/1

2 април 1981 година

Струмица

Претседател,

Боро Костуранов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

241.

Врз основа на член 34 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републичката СИЗ на физичката култура и член 86 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура во Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, на седницата одржана на 9 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства за финансирање на Републичката и Општинската интересна заедница за физичка култура во 1981 година.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат стапките на придонеси и тоа:

1. Општински придонес од доходот на ОЗТ по стапка од 0,49%/ која содржи:

а) општински придонес од доходот за општинската СИЗ, по стапка од 0,45%/;

б) општински придонес од доходот за Републичката СИЗ, по стапка од 0,04%/

2. Општински придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности, по стапка од 0,50%/;

а) општински придонес од личен доход за Општинската СИЗ, по стапка од 0,45%;

б) општински придонес од личен доход за Републичката СИЗ, по стапка од 0,05%.

3. Општински придонес од личен доход од земјоделие од 0,60%

4. Општински придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општествено-то книговодство во Струмица.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдувањето на стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и од личен доход на граѓаните за финансирање на физичката култура во општина Струмица, бр. 03-23/1 од 1. IV. 1980 година

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-73/2

7 април 1981 година

Струмица

Претседател,
Лазар Караколев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — СТРУМИЦА

242.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправниите интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за образование и наука — Струмица, Собранието на СИЗ, на седницата одржана на 30 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на Заедницата за образование и наука — Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата за образование и наука — Струмица изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанска дејност, по стапка од 5,30%;

2. придонес од личен доход од работен однос од општествени дејности, по стапка од 5,10%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 9,90%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 6,00%

Член 2

Обврзници на придонесот за образование и наука од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Обврзници на придонесот за образование и наука се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е основицата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност обврзниците од населените места: Бадилен, Бајково, Барбарово, Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорламбос, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Трибичино и Тривоци

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за образование и наука од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи

Утврдувањето и наплатата на придонесот за образование и наука од личниот доход од член 3 на оваа одлука го врши Органот за приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесот од личен доход за образование и наука и казната се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Одлуката бр. 03-76/1 од 20. 3. 1980 година за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица престанува да важи на 1. I. 1981 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година

Бр. 03-106/1

31 март 1981 година

Струмица

Претседател,
Горѓи Трајков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

243.

Врз основа на член 30 од Статутот, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата одржана на 27. III. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОШИРОКОТО СЕМЕЈСТВО

Член 1

Одлуката за определување на условите за стекнување на здравствена заштита на членовите на поширокото семејство, бр. 04-15/9 од 29 декември 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 5 од 1977 година, престанува да се применува.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 04-20/15

27 март 1981 година

Ш т и п

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

244.

Врз основа на член 207 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци, одржана на 30 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Заради порационално и поекономично користење на средствата наменети за здравствена заштита, со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата кои се осигурени по одредбите на Статутот и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита и здравствените услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со Законот и Статутот на Заедницата

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. сите лекови — со 5,00 динари по еден лек, освен за оние лекови за чија употреба е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник;

2. здравствените услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи или делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и сл. — со 50% од вкупната вредност, освен кога корекциите се потребни за избегнување на функционални и психички пречки — психичка надградба и оштетувања предизвикани не по вина на осигуреникот

За случаите кои треба да се ослободат од учество во трошоците по оваа точка треба да се прибави мислење од лекарската комисија на Заедницата;

3. здравствените услуги пружени со цел за хируршки корекции на вродените недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред добивање својство на осигурено лице — со 30% од вкупната вредност;

4. сите здравствени услуги — абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација — со 50% од вкупната вредност;

5. ортопедски чевли и чевли со протези:

— до 700 дин вредност — со 30% од вкупната вредност,

— до 1000 динари вредност — со 20% од вкупната вредност,

— преку 1000 динари вредност — со 20% од вкупната вредност

Учеството од оваа точка не може да го надмине износот од 300 динари;

6. нараквици — со 30% од вкупната вредност;

7. сите видови гумени чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол, кога носат протези на долните екстремитети — со 40% од вкупната вредност;

8. затеги, суспензориуми и појаси — со 30% од вкупната вредност;

9. корсети и мидери — со 30% од вкупната вредност;

10. ортопедски влошки — со 40% од вкупната вредност;

11. кожни капи — со 40% од вкупната вредност;

12. протези за горни и долни екстремитети (влошки вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени кожни нараквици), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел), кога потребата за овие протези настанала пред добивање својство на осигурено лице — со 20% од вкупната вредност;

13. очила — со 40% од вкупната вредност;

14. слушни помагала — со 20% од вкупната вредност;

15. привремени и имедијатни протези — со 50% од вкупната вредност;

16. заботехничка помош и други забнопротетички средства — со 20% од вкупната вредност;

17. вештачка дојка — со 20% од вкупната вредност;

18. перики — со 40% од вкупната вредност;

19. апарати за говор — со 20% од вкупната вредност;

20. за сите пружени здравствени услуги предизвикани во пијана состојба — со 50% од вкупната вредност.

Член 4

Како трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: цените на лековите, услугите, помагалата и санитарните справи утврдени со договор меѓу Заедницата и здравствената работна организација односно Заедницата и работната организација која го испорачува помагалото и санитарните справи, односно лекот.

Член 5

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на учеството со оваа одлука на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача лекот или помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани договорни односи со подрачната Заедница на здравственото осигурување.

Член 6

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата, кога на таква поправка имаат право согласно Правилникот за индикациите, за стандардите за материјали и за роковите на траењето на протетичките и оротичките средства и санитарните справи, за очните и слушните помагала, како и помагалата за овозможување на гласен говор и Правилникот за индикациите за забнопротетичка помош, за стандардите за материјали од кои се изработуваат забнопротетички средства и за роковите на траењето на тие средства („Службен весник на СРМ“, бр. 42/72)

Член 7

Осигурениците — уживатели на пензија со заштитен додаток и членовите на семејствата кои тие здравствено ги осигуруваат, како и осигурениците — лица пријавени во Заводот за вработување кои примаат материјално обезбедување и членовите на семејствата кои тие ги издржуваат, не плаќаат учество во трошоците на здравствените услуги предвидени во член 3 став 1 од оваа одлука, освен за услугите од точка 2 на споменатиот став.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. IV. 1981 година

0211-Бр. 145
30 март 1981 година
Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

245.

Врз основа на член 207 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци, одржана на 30. III 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, која им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на фондот на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин опишан со општите акти на Заедницата

Надоместок на превозните трошоци

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица од работничкото осигурување за случаите предвидени со општите акти на Заедницата во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица кога поради итност на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарот или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став, е извршен без претходен налог на лекарот или здравствената организација, оправданоста на превозот и на превозните средства дополнително ја цени лекарската комисија на Заедницата

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува, по правило, според најкусата релација, и тоа по основната тарифа од редовни превозни средства на јавниот сообраќај

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се подразбира:

- во случај на патување со железница на релација до 150 км во еден правец — II класа од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км во еден правец — II класа од брзиот воз,
- во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа право на превоз со II класа на пловните возила;
- кога превозот се врши со автобус, припаѓа право на полна цена на чинсњето на превозот

Кога на иста релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 и член 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа во полн износ.

Член 4

Ако осигуреното лице, врз основа на посебни прописи, има право на бесплатно возење или користење на превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Одредбата од претходниот став не се однесува на случаите кога осигуреното лице има право на повластено возење само за определен број патувања во текот на годината

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на општите акти на начинот на користењето на здравствената заштита не му припаѓа надоместок на патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради специјалистички преглед важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице, во смисла на претходниот став, е упатено односно преземено на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место

Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа како што следува:

- 1) на подрачјето на сопствената општина — во износ од 80,00 динари
- 2) на подрачјето на СР Македонија вон општината — во износ од 150,00 динари,
- 3) на подрачјето на земјата вон СР Македонија — во износ од 250,00 динари

Член 8

Покрај надоместоците од претходниот член, на осигурените лица им припаѓа и надоместок на трошоците за преноќевање во фактички износ, врз основа на посебна приложена сметка, но не повеќе од 300,00 динари.

Член 9

Утврдените износи од член 7 на оваа одлука се исплатуваат за патување кое траело над 12 часа.

За патувања кои траат помалу од 12 часа, без оглед дали се исполнети условите за половина дневница, на осигурените лица им се исплатува на име надоместок фиксен износ во висина од 50% од износите утврдени во член 7 на оваа одлука, со исклучок за патувања на сопствената општина кога припаѓа право на половина дневница, доколку патувањето траело над 8 до 12 часа

Член 10

За осигурени лица — деца до навршени 7 години на живот, надоместоците за исхрана и сместување од член 7 и 9 на оваа одлука изнесуваат 50%.

Член 11

Барањето за надоместок на трошоците за превоз и надоместокот за исхрана и сместување ставаат првиот нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за патни и дневни трошоци на Заедницата, бр. 01-162/3 од 3 IV. 1975 година.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. IV. 1981 година

0211-Бр. 145
30 март 1981 година
Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

246.

Врз основа на член 207 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и на соборот на корисници на услуги — земјоделци, одржана на 30 III 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС И НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот или осигурено лице на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес

Член 2

Надоместокот за погребни трошоци се утврдува во висина.

1. во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст — 1 100,00 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од една до седумгодишна возраст — 1 600,00 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од седум до четиринаесет годишна возраст 2 200,00 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице над четиринаесет годишна возраст — 3 000,00 динари

Член 3

Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување може да склучи договор со погребните работни организации надоместокот за погребни трошоци непосредно да го исплатува на организацијата на здружен труд која на семејството на покојниот ќе му ги обезбеди потребните средства за закоп

Висината на погребните трошоци, во случај на претходниот став, за секое осигурено лице, без оглед на староста, изнесува 3 000,00 динари

Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, во договорот што ќе го склучи во смисла на ставот први од овој член утврдува за кои осигуреници ќе се однесуваат одредбите на тој договор, како и процесните дејствија за остварување на правото.

Член 4

Во случај осигурено лице да умре во странство, за време на привремениот престој во странство, надоместокот од членот 2 на оваа одлука се зголемува за 50%

Член 5

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице односно осигуреникот врз основа на извод од матичната книга на умрените, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став се поднесува и потврда од дипломатското претставništvo на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 6

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основата за надоместокот на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјално обезбедување или привремен надоместок при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓа на умрениот осигуреник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со одредбите на општите акти на Заедницата

Член 7

Барањето за исплата на надоместокот на погребни трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреникот односно осигуреното лице.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. IV 1981 година.

0211-Бр. 145
30 март 1981 година
Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

247.

Врз основа на член 207 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и на Соборот на корисници на услуги — земјоделци, одржана на 30. III. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС И НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правата на надоместокот за спрема на новородено дете кој припаѓа на осигурениците — работници на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес

Член 2

Висината на надоместокот за спрема на новородено дете изнесува 500,00 динари

Надоместокот за спрема на новородено дете се исплатува на осигурениците доколку се исполнети условите за користење на тоа право предвидени во општите акти на Заедницата.

Член 3

Надоместокот за спрема на новородено дете го исплатува Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување врз основа на поднесеното барање од страна на осигуреникот.

Кон барањето се прилага оценка од лекар-гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од еден месец од денот на давањето на оценката, односно извод од матичната книга на родените, или доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа дете помош не е исплатена или потврда од матичната организација на здружен труд во здравството во случај на мртвородено дете.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 IV. 1981 година.

0211-Бр. 145
30 март 1981 година
Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 53 од 27. II. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1637-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Прадежно-занаатчиската задруга „Китка“ со РО — Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола“ бб.

Задругата е основана со самоуправни спогодба на задругарите од 15 VII 1980 година

Задругата е основана од следните задругари: Драган Јаневски, Бошко Јакимов, Миломир Мутаџиќ, Душан Јаневски, Петар Маневски, Стојче Николов, Борика Богданоска, сите од Скопје.

Дејност: молеро-фарбарска, бр 168 од Наредбата за стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски дејности.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

Задругата за своите обврски остварени во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства

За обврските на задругата основачите — задругарите одговараат солидарно со вложените средства во износ од 4.000,00 динари депонирани во СОК 40100 — Скопје, за секоја обврска

Задругата ќе ја застапува Борика Богданоска, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 53/81. (91)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 141 од 23. II. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-300-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанувањето на Централното основно училиште „Александар Урдаревски“, ЦО, село Сандево, со следните податоци: Се запишува престанокот на работната организација Централно основно училиште „Александар Урдаревски“, ЦО, село Сандево, Скопје, поради промена во организирањето односно здружувањето со други работни организации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 141/81 (94)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението, Фи. бр. 146 од 23. II. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-342-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на работната организација Основно училиште „Васил Главинов“, ЦО — Скопје со следните податоци: Се запишува престанокот на работната организација Основно училиште „Васил Главинов“, ЦО — Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бб, поради промена во организирањето односно здружувањето со други работни организации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 146/81. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 341 од 20 IV 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1653-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита, ЦО — Валандово

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр 44 од 13 II 1981 година од 30 основачи

Основни дејности: 140291 — самоуправни интересна заедница за противпожарна заштита

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Петко Андон Тасев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 341/81. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 142 од 23. II. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-492-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на работната организација Централно основно училиште „Лирија“, ЦО, село Брест, Скопје со следните податоци: Се запишува престанокот на работната организација Основно училиште „Лирија“, село Брест, Скопје, поради промена во организирањето, односно здружувањето со други работни организации

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 142/81. (96)

СОДРЖИНА

	Страна
228. Закон за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за иввестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд —	425
229. Закон за изменување на Законот за учество на Републиката во обезбедувањето средства за реализација на развојната програма на НИП „Нова Македонија“ —	425
230. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1981 година — — — — —	426
231. Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1980 година — — — — —	426
232. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1980 година — — — — —	426
233. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1981 година — — — — —	426

234.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиологија во Скопје — —	427	253.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност во Скопје — — — —	433
235.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола — — — —	427	254.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола — — — —	433
236.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Природно-научниот музеј на Македонија — — — —	427	255.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Биолошкиот факултет во Скопје — — — —	434
237.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје	428	256.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод „Демир Капија“ — — — —	434
238.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје — — — —	428	257.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за странски јазици во Скопје — — — —	434
239.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје — — — —	428	258.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Економскиот институт „Скопје“ во Скопје	435
240.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на декан, директор во високообразовни организации	429	259.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола — — — —	435
241.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје — — — —	429	260.	Одлука за избор на членови на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ — —	435
242.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — —	430	261.	Одлука за разрешување и избор на претседател и членови на работните тела на Соборот — — — —	435
243.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на Специјалниот завод „Демир Капија“ — —	430	262.	Завршна сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1980 година	436
244.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје — —	430	263.	Одлука за трансформирање на достасаните обврски на Основната земјоделска банка — Скопје по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во нов кредит — —	436
245.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје — — — —	431	264.	Наредба за изменување на Наредбата за ограничување употребата на риболовни средства за стопански и спортски риболов — — — —	436
246.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — —	431	Општи акти на самоуправните интересни заедници		
247.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип — — — —	431	СКОПЈЕ		
248.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — —	431	210.	Одлука за утврдување стапките на придонесот за заштита од градобијност за 1981 година — — — —	436
249.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Вишата земјоделска школа во Битола — — — —	432	211.	Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитување и образование на подрачјето на општината Гази Баба — Скопје во 1981 година —	437
250.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола — — — —	432	212.	Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитување и образование на подрачјето на општината Карпош — Скопје во 1981 година — —	437
251.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Скопје — — — —	433	213.	Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитување и образование на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје во 1981 година	438
252.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Географскиот факултет во Скопје — —	433	214.	Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на пре-	

- дучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар — Скопје во 1981 година — — 438
215. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир — Скопје во 1981 година — — — 438
216. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — 439
217. Одлука за стапките на тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1981 година за осигурениците од подрачјето на општината Ресен 439
218. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за здравствена заштита во странство за подрачјето на општината Демир Хисар — — — — 440
219. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Битола во 1981 година 440
220. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Ресен за 1981 година 441
221. Одлука за придонесите за здравствено осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Демир Хисар за 1981 година — — — — 441
222. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници — — — — 442
223. Одлука за утврдување на основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — БЕРОВО 443
224. Одлука за утврдување износот на учеството на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт — — — — 443
225. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1980 година и во 1981 година — — — — 444
226. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година и во 1981 година — 444
227. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Дебар и РСИЗ на физичката култура — Скопје за 1981 година — — 444
228. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Дебар и РСИЗ на културата — Скопје за 1981 година — — — — — 445
229. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп — — — — — 445
230. Одлука за прифаќање на самоуправниот спогодба за утврдување на висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку општинските самоуправни интересни заедници во 1981 година — — — — — 446
231. Одлука за утврдување на финансискиот план за здравственото осигурување на работниците за 1981 година — — — — 446
232. Одлука за утврдување на финансискиот план за здравствено осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — 446
233. Одлука за усвојување на периодичната пресметка за периодот јануари — март 1981 година — — — — — 446
234. Одлука за висината на надоместокот на патни и дневни трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — — 447
235. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица од подрачјето на ОЗЗЗО — Охрид — — — — — 447
236. Одлука за висината на надоместокот на помошта за спрема на новородено дете 448
237. Одлука за прифаќање на Самоуправната спогодба за основите на планот за развој на здравството и здравственото осигурување на СРМ за периодот 1981—1985 година — — — — — 448
238. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесот за вработување — — — — 448
239. Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос за финансирање на Општинската и Републичката заедница на културата во 1981 година — 448
240. Одлука за утврдување стапката на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска дејност за општинската самоуправни заедница за социјална заштита — Струмица за 1981 година — — — — — 449
241. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица за финансирање на Општинската и Републичката заедница за физичка култура во 1981 година — — — — — 449
242. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на СИЗ за образование и наука — Спрумица — — — ШТИП 450
243. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на условите за стекнување на здравствена заштита на членовите на поширокото семејство ТИТОВ ВЕЛЕС 450
244. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствена заштита — — — — — 451
245. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес — 452
246. Одлука за висината на надоместокот за потребните трошоци и посмртната помош на осигурениците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес за општините Титов Велес и Неготино — — — — — 453
247. Одлука за висината на надоместокот за спрема на новородено дете на осигурените лица на ОЗЗЗО — Титов Велес за општините Титов Велес и Неготино — — 453